



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
**Универзитет „Св. КИРИЛ И
МЕТОДИЈ“ - Скопје**
**Факултет за информатички
науки и компјутерско
инженерство**

ул. „Руѓер Бошковиќ“ 16, 1000 Скопје



Решение за прием, втор уписан рок за втор циклус на студии, 2018/2019- Софтверско инженерство - Приватна квота

Р.Бр.	ИД	*Поени еден родител	Поени
1	70193		90,000

***Вкупно поени еден родител** – важи само за кандидати чие родителско право го врши само еден родител



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
**Универзитет „Св. КИРИЛ И
МЕТОДИЈ“ - Скопје**
**Факултет за информатички
науки и компјутерско
инженерство**
ул. „Руѓер Бошковиќ“ 16, 1000 Скопје



**Решение за прием, втор уписан рок за втор циклус на студии, 2018/2019-
Управување во информатички технологии - Приватна квота**

Р.Бр.	ИД	*Поени еден родител	Поени
1	70241		87,900
2	70077		73,500

***Вкупно поени еден родител** – важи само за кандидати чие родителско право го врши само еден родител



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
**Универзитет „Св. КИРИЛ И
МЕТОДИЈ“ - Скопје**
**Факултет за информатички
науки и компјутерско
инженерство**

ул. „Руѓер Бошковиќ“ 16, 1000 Скопје



**Решение за прием, втор уписан рок за втор циклус на студии, 2018/2019-
Управување во информатички технологии (2) - Приватна квота**

Р.Бр.	ИД	*Поени еден родител	Поени
1	70134		82,000

***Вкупно поени еден родител** – важи само за кандидати чие родителско право го врши само еден родител



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
**Универзитет „Св. КИРИЛ И
МЕТОДИЈ“ - Скопје**
**Факултет за информатички
науки и компјутерско
инженерство**

ул. „Руѓер Бошковиќ“ 16, 1000 Скопје



**Решение за прием, втор уписан рок за втор циклус на студии, 2018/2019-
Биоинформатика - Приватна квота**

Р.Бр.	ИД	*Поени еден родител	Поени
1	70257		77,000

***Вкупно поени еден родител** – важи само за кандидати чие родителско право го врши само еден родител



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
**Универзитет „Св. КИРИЛ И
МЕТОДИЈ“ - Скопје**
**Факултет за информатички
науки и компјутерско
инженерство**

ул. „Руѓер Бошковиќ“ 16, 1000 Скопје



**Решение за прием, втор уписан рок за втор циклус на студии, 2018/2019-
Интелигентни системи - Приватна квота**

Р.Бр.	ИД	*Поени еден родител	Поени
1	70189		95,000

***Вкупно поени еден родител** – важи само за кандидати чие родителско право го врши само еден родител



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
**Универзитет „Св. КИРИЛ И
МЕТОДИЈ“ - Скопје**
**Факултет за информатички
науки и компјутерско
инженерство**

ул. „Руѓер Бошковиќ“ 16, 1000 Скопје



**Решение за прием, втор уписан рок за втор циклус на студии, 2018/2019-
Паметни поврзани системи - Приватна квота**

Р.Бр.	ИД	*Поени еден родител	Поени
1	70033		86,700

***Вкупно поени еден родител** – важи само за кандидати чие родителско право го врши само еден родител